

Наташа
Василевска
- Трајчевска



Коприви

ЛУБ "БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО" СТРУМИЦА

С 821.163.3-1
ВАСИЛЕВСКА-ТРАЈЧЕВСКА Н
Коприви

панили



100061695

COBISS.e

НАТАША ВАСИЛЕВСКА-ТРАЈЧЕСКА
КОПРИВИ

Уредник

НИКОЛА ПАВЛЕСКИ

ISBN 978-9989-178-22-1

Печатено во Македонија

Панили ЛГД. Едиција 30.05.2008

Адреса: Ул. „МРАМОРЕЦ“ 12^А – 1000 Скопје

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“,
Скопје

821.163.3-1

ТРАЈЧЕВСКА, Наташа Василеска

**КОПРИВИ / Наташа Василеска-Трајчевска. Скопје : Панили,
2008. - 38 стр. ; 21 см**

ISBN 978-9989-178-22-1

СОБИСН.МК-II 7236006

ЛОКАЛНА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА
СТРУМИЦА
ИНВ.БР. 61695

НАТАША ВАСИЛЕВСКА-ТРАЈЧЕВСКА

КОПРИВИ



P 20/9 год



ЛОКАЛНА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА
СТРУМИЦА

МНВ. ВР.

6/695

ГЛАСОТ НА МЛАДОСТА

Една од дефинициите за лирската поезија е дека е тоа уметност на младоста. Можеби затоа многу писатели почнуваат со неа, а продолжуваат и завршуваат со романот како форма на зрелоста. Поинаква е дефиницијата на Рилке кој поезијата ја означува како уметност на искуството. Но и младоста е искуство. Можеби недоволно дестилирано, но – искуство, и пред сè огромен свет на наслтувања, на еден пар екселанс биолошка и хипнотичка екстаза.

Значите на тој свет и на таквата негова екстаза ги наоѓаме и во песните на Наташа Василевска – Трајчевска во нејзината втора стихозбирка „Коприви“. Тоа е светот на еден понорен сентиментализам во кој темните и светлите слоеви на чувството постојано ги менуваат местата, час е доминантен едниот, а час другиот слој. Една младешка меланхолија во која спонтаноста и позата се блиски роднини и во која сенките на разочарувањето го кријат во себе сонцето на восхитот пред животот и неговата голема тајна.

Младата поетеса Наташа Василевска-Трајчевска, како и секоја млада душа, ѝ е подадена сетилно, би рекле со целиот свој емотивен и биолошки интензитет на песната. Се

разбира, пак, патот на Песната не е ни едноставен ниту краток и тој како и молитвите, за да фати длабок корен, понекогаш бара долга екстаза. Наташа е на почетокот и никој само може да и посакаме сè најубаво на тој пат што ветува и наслади, но и искушенија.

Ефтим Клетников

КОПРИВИ



КОПРИВИ

*На генерациите што доаѓаат
за да бидат...*

Посадив жито
Проклето лето
Се запали и изгоре сето
Решив коприви да садам
Од зелено огнот се плаши
Ги засадив, ги одгледав
коприви пораснав
Застанав среде поле
да им се радувам
Не ги изгоре пламен копривите
Но, тие ме изгореа мене

РЕИНКАРНАЦИЈА НА БОЛОТ

До мене никој нема
Оти ме нема
Мириسام на смрт
Никој не ме сака
Сакам да бидам тоа што се сите
Но не, напразно, не сум
На работ од душевна криза ме чека
Ме вика, ме бара
сака да ме скрие
Проклета лудост на гневот
Беснеј, да би побеснела
Од жал и болка ја изгубив
Сега ни сенка немам да ме теши
Нема море да ме потопи
оти се удавив
Оти ме нема
За никогаш повеќе да ме има



КАМБАНИ

Оддалеку се слуша звук
на усвитени свона
Мириса на крв
Провејува близок помин
Низ коприви трчам
да се превтасам
Мириса на крв
Јас ли сум или некој друг
што плови во свезден кораб
Јас ли сум или некој друг
што има крилја од свездена прашина
Свонам, се усвитувам, се топам
Тонам во лава
од усвитено железо
Сигурно мириса на крв

ГОЛГОТА

Звук на кавал
низ троскот и трње
Нешто свети
Молскавица го распара небото
или некој запалил свеќа
Течат реки или врне
Траги од страдање
среде неискосена трева
Се цеди крв
Дрвото плаче
Пресечен грклан
Во раката срп
Под нозете се ронат
класови жито
Ќе умреме од глад



АПОКАЛИПСА I

Со испиени очи
на правдина Божја
Стојам
болно засведочена
на камена плоча
И тонам
Каде ако не овде
Кога ако не сега
И би темнина
Ден први



АПОКАЛИПСА II

Гром го раздроби небото
Како скршена чаша
Се расплака од болка синевината
Пожар ги изгоре реките
Одарот е празен
А вечноста лежи мртва
Преđ спалувањето на звездите



НОКТУРНО

**Ми доаѓаш како крик
заробен во кошмарна стварност
И по секое будење распетие
ми го воскреснува видението
Ноќ натежнала
врз моиве плеќи
Од порите се цеди
леплива течност
Крвавам како грклан
од заклана свиња
Ми се гади од овој
проклето расипан свет
Не ми треба помош
Ќе се закопам
Сама
И нема да плачам**



НА РАБОТ

Ноќва на работ те чекав
Пред величественото спојување
на нашите недостатоци
и болното будење
на нашата рожба
Ноќва на
Работ те чекав



КРУГ

Се зачаурив
во железен оков
Сакајќи да побегнам од сè
Се затворив во Кругот
Го затворив
Тој ме затвори мене
Затворени се сите врати
Сите патишта водат
во него, а ниеден
надвор не излегува
Иднината е јасна
Хелиоцентричноста ќе ме убие
и ќе останам
во затворот на Кругот
Како мртво сознание
За дивиот непребол




ТИ СПИЕШ

Искривени усни
дали од среќа или од бол
на бледото ти лице
Над црната земја
расцтуваат рози
црвени ко болка
И весели и тажни
Одекнува хорот ангелски
Ти спиеш
Каменот плаче
и тревите плачат
Ти спиеш
Божјиот глас ги смирува сите
Од земја си створен
за во земја да се вратиш
Телото е лажно
Душата е вечна
А вечноста бесконечна



ИМПЕРАТОР

Се кршат камењата
Сидот се руши
Нема граници веќе
Нема ништо
Каде да продолжат надежите
кога патот е безнадежен
Удираат бранови
го ронат тлото
под мојата истоштена
бесмртност
Ги дигнав едрата и запловив
Потонав на дното
Но испловив
Го признав поразот
Но не го прифатив
Ја загубив свеста
и заминав без поздрав
за да се пронајдам себеси





ЦАРОТ Е МРТОВ

Царот е мртов
пред освојувањето на светот
Бунтот лежи заробен
во камена шума
Полнокнна молња во прегратка
на небото и земјата
ми го одзема гласот
И ми ја врзува душата
во јазол
Каде ли ќе бев сега
да имаше уште малку живот
Ниедно пророштво
не рече дека ќе умрам
А сите прорекоа
дека ќе заминам
Но ќе заминам како Бог
Радувајте се подмолни
Оти Царот е мртов
Пред освојувањето на светот



ПРОСТА МЕТЕМАТИКА

**Долга стварност
на континуирани помрачувања
Рапави гласови на истрошени лаги
и излитени ветувања
Протрчува шаренило
од визии и илузии
Композиција на неостварливи
стварности
Проекција на ограничени
временски простори
во аголот на еден круг
Категоријата е заклучена
Разултатот е еднаков на
Нула**



КОПРИВА ВО ТРЕВАТА

Дишат тревите
под твоите даровни лисја
Потпрени врз болка
ги бранува здив
на горко сеќавање
Бакнеж со стебло
од огнена лава
Очаен крик
на изгорена трева
го расплакува небото
до заборав
Пожар од чувства
на немирна љубов
ги подгорува корените и...
Тревите не дишат веќе



ПТИЦИ

Заслепувачка светлина
Врз погледот што талка
Се срушува планина од тага
Неповратно згаснува зракот
И блеснува мрак
Во кутија од сончеви зраци
Заробени два света
Празнината ја исполнува бескрај
Нечујно згаснува срце
Во кутија од звездена прашина



НОВА МИНЕРВА

(Кон Богот)

Ме проколна ли
Ме намрази ли толку
штом ми пресуди
Во крв да ги задавам
Да ги учам
како се уништува и руши
како се граби и убива
Ми дари краток живот
и тешка грижа на совеста
Не сакам да убивам
Сакам живот да дарувам
А ти знаејќи го тоа
Проклет да си
Ме создаде Бесчедна



НОВА МИНЕРВА

Тешки облаци
И црни птици
Ми прорекуваат
Бесмртна мудрост
И прерана смрт
Не сакам да бидам
Тоа што сум
Зашто не сум
За да бидам
Божество



СЕ ПОГЛЕДНАВ И ЗАНЕМЕВ

Се погледнав и занемев
Лежи пред мене
обезличена фигура
раздробена како
скршено огледало
Невозможно е да го составам
мозаикот на моето Јас
Гледам како од сопствената
избезуменост се уништив
Себеси



МРАВЈАЛНИК

Со години
си градеа дом топол
Скривалиште од светот
несреќен и суров
Случајно поминав
им позавидев и го срушив
Долго не мислев на тоа
Кога се сетив жалев
и плачев како мало дете
Оти истото
Ми се случи
И мене



ОТПУШОК

Горев, но се изгасив
Му омрзnav
Ме фрли, ме смачка
па ме шутна
Станав отпушок
којничии усни
не ќе допре веќе
Ме погледна уште еднаш
Ме плукна и замина
А јас останав да лежам
Природата го стори своето
Се распаднав
Како обично губре
А тој...
тој ги откажа цигарите



ДВОБОЈ

Невина насмевка
ги прекрива сабјите
и ме мами
Недовербата раѓа сомнежи
Чуден предизвик за двобој
Дали крвта ќе ме задоволи
или ќе се претвори
во крволовчен глад
Се преобразувам во свер
Или се лажам
дека сум нешто што не постои
Звучи патетично
па дури и гадно
Да се предизвикуваш
Самиот себеси .



КОГА ЂЕ ЗАМИНЕШ

Кога ќе заминеш
ќе ги снема
ветровите на мојата младост
и нежниот трепет
на душава што плаче
Ќе се удави сонцето зад реките
за никогаш повеќе
да не го видам
Ќе умрат тревите
и лисјата ќе останат
засекогаш жолти
За да не се слави
Раѓањето на денот



НА МОЈАТА САКАНА КОПРИВА

До безумност те љубам
и заминувам од љубов
Чувствувам бол до исчезнување
Грмотевици и бура
Ти
Ти што ја будиш страста
во моите клепки
додека врне
Ти што во мене раѓаш
немир на тивок трепет
И порој од блудни желби
ќе те напуштам од љубов
Душава ми ја пеплоса
оти си коприва
А копривите
не знаат да љубат
Морам да те напуштам
Но ќе те напуштам од
љубов



РАСПАГАЊЕ НА МАТЕРИЈАТА

Уста полна со кал-буниште
Ми се лоши, но немам сили
да те исплукам од гнилава утроба
Колку е убаво да си жив
Се распагам
на ситни бубачки и црви
Јас гордост сум и подлост
И солзи и насмев
на мртвите усни
Живејте мртви
умри животе
Скамени се време
на бесмртна тага
Подигни се завесо на светлината
Роди се мраку
Зарази ме со мудрост
и умртви ја секоја
жила што се движи
Колку е убаво да си жив
Ах, премудра слабост на духот
поучи ме дека е поубаво да си земја
одошто црв



КОГА СМРТТА ДОАЃА

Поривот ме облагороди
за уште едно постоење
На полноќ
ги отворив сите прозорци
кон бесмртноста
Ставив крај
на сите почетоци
Дури и на оние
кои сè уште не почнале
Затворете ги прозорците
Мрак нека го покрие
она што било и не било
Вревата го вознемираува
Мојот неспокој
Угаснете сè што свети
Време е за помрачување

НЕДОВРШЕНА

Те сочував во синевина
на облаци насолзени
за да не љубам веќе
изгубени трендафили
Болно се соочував
со резигнацији во сонот
Те сочував за на јаве да сонувам
нови денови да не би да дочекам
Те вплетов во обрач
од коприви
за да не диши
пресушената вода



ВЕЧЕРВА ВРНЕ ДОЖД

Вечерва врне дожд
од облаците на моите очи
Се излива по улиците
од спомени
Ги покрива со кал
Не плачам јас
Тоа се капки дожд
по твојот прозорец
Мојот лик е избришан
Некогаш стоеше таму
сокриен под уличните светилки
Но веќе го нема
Не плачам јас
Јас само жалам по
Вселената која никогаш
Нема да се врати

СВЕТЛИНА

Ја убив свездената стража
Ти ли беше таа светлина
или халуцинација.
на болно помрачување
што блесна како секавица
И се изгуби во тревите
Ништо не е како порано
Тревите на сјаат како порано
И гласот не е оној што беше
Одекнува во времето
и се враќа како ехо
на тажни сеќавања
Закопајте ме како Бог
во гробница од сончогледи
Сплетете ми венец
од коприви
Нека ме боли
Да умрам во болка
Не те сакам веќе



ИСЧЕЗНУВАЊЕ

**Со еден бакнеж те отворив
Покажнички солзи
ги миеја моите раце
А звучното море
гревот ти го фрлаше пред нозе
Мојот рај беше фрлён
под твојата пакосна блудност
Љубовта била меур од сапуница
Дупка што се отвора
и го исполнува воздухот
Виното не може да ја задуши
мојата несреќна слабост
Летото умре и повеќе
нема вечери за нежност
Рајските мириси ми се туѓи
Ме нема на твојата
звездена раскрсница
Јас не постојам веќе**



РЕЗИГНАЦИЈА

Колку е тажно да си сам
Сам со звуците
На една симфонија
Сместен во аголот на животот
Сам
Со игрите на едно време
Немам прсти на рацете
А го допираам времепловот
Ветрот пред крваво искушение
Немам прсти на рацете
Луѓе, прсти немам
А како зраци рацеве
ги расфрлав по светот
за да му го осветлам патот
Прст, прстуле, прстенце
Прстиња, прсти, прстишта
Душава ме боли
Ништо немам
Освен две раце осакатени
Или е ова само резигнација
Пред непроболот на болот



БУРА ОД ВРЕМИЊА

Не можам да знам
и не знам
каде си денес
Каде си бил вчера
Прашувам каде ќе си утре
И денес поминало веќе
Утре се случува сега
Вчера останува сеќавење
Нокта пред мене бега
Ги нема ни вчера,
ни утре, ни сега
Колона од времиња
Станува заборав
Изворот суши
Наскоро вода ќе нема
Ги нема ни вчера,
ни утре, ни сега
Сред бура од времиња
Од раце ми избега



СОДРЖИНА

Гласот на младоста	5
Коприви	7
Реинкарнација на болот	8
Камбани	9
Голгота	10
Апокалипса I	11
Апокалипса II	12
Ноктурно	13
На работ	14
Круг	15
Ти спиеш	16
Император	17
Царот е мртвов	18
Проста метематика	19
Коприва во тревата	20
Птици	21
Нова минерва	22
Нова минерва	23
Се погледнав и занемев	24
Мравјалник	25
Отпушок	26
Двобој	27
Кога ќе заминеш	28
На мојата сакана Коприва	29
Распаѓање на материјата	30
Кога смртта доаѓа	31
Недовршена	32
Вечерва врне дожд	33
Светлина	34
Исчезнување	35
Резигнација	36
Бура од времиња	37

Наташа Василевска - Трајчевска е родена на 28 јануари 1979 г. во Струмица.

Дипломирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје на групата македонски јазик и книжевност. Во моментов работи во ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ во Струмица .

Уште од детска возраст се занимава со пишување и рецитирање поезија, за што досега има добиено повеќе награди и признанија, меѓу кои се и неколку државни.

Книгата „Коприви“ е нејзина втора збирка поезија, а првата стихозбирка „Неоткриена земја“ е објавена во 1997 г. Автор е и на монодрамата „Зад решетките“.



ISBN 9989-178-22-4

A standard linear barcode representing the ISBN number 9989-178-22-4.

printteam
graphic studio